

Прилог 3. Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Недискриминација и ранливи групи		
2.	Код	ФБПН 18		
3.	Студиска програма	Криминалист		
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност, Катедра за полициски науки		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв		
6.	Академска година / семестар	Четврта/ VII		
7.	Број на ЕКТС кредити	6		
8.	Наставник	Доц.д-р Стојанка Мирчева		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Полиција и човекови права		
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Систематизирање на материјата од областа на дискриминацијата (меѓународни стандарди, европско право и национална легислатива); Анализа на специфичната улога што ја има полицијата во борбата со дискриминацијата и стигматизацијата на маргинализираните групи (со посебно внимание на: жените, децата, старите, лицата со хендикеп, болните од ХИВ/СИДА) и постапувањето со жртви, сведоци и сторители на кривични дела кои припаѓаат на некоја ранлива група		
11.	Содржина на предметната програма	1. Дефинирање на дискриминација, основи на дискриминација и механизми за заштита од дискриминација 2. Анализа на полициското постапување во функција на борба со дискриминацијата 3. Дефинирање на ранливи групи 4. Полициско постапување насочено кон заштита на ранливите групи 5. Анализа на криминални дејствија кои што се во поголема мера поврзани со одделни ранливи групи (жени, припадници на сексуални малцинства, корисници на дрога, болни од ХИВ/СИДА, комерцијални сексуални работнички, баратели на азил, припадници на етнички или верски заедници) 6. Идентификување на дискриминација во полициското постапување		
12.	Методи на учење	Предавања, вежби, проектни задачи, индивидуално учење		
13.	Вкупен расположив фонд на време	150		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	39 часови
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	26 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часови
		16.2	Самостојни задачи	75 часови

			Есеи (подготовка и изработка)		
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	2 x 80 (просек)	бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10	бодови	
	17.3.	Активност и учество	10	бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)		до 50 бода	5(пет) (F)	
			Од 51 до 60 бода	6(шест) (E)	
			Од 61 до 70 бода	7(седум) (D)	
			Од 71 до 80 бода	8(осум) (C)	
			Од 81 до 90 бода	9(девет) (B)	
			Од 91 до 100 бода	10(десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на предавања и вежби (за редовни студенти)			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата				
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Најчевска М.,	Поимник на изрази поврзани со дискриминација	2008
		2.	Џејкобсен Ц.,	Економија на родовите, стр. 5-23, 336-375, 539-560	Академски печат.Скопје 2010
		4.	Кадриу Б.,	„Начелото на не-дискриминација во меѓународното право“, стр.101-157	Тринга Десигн, Тетово, 2007
		4.	Кениг Н.,	„Насилство:Родова перспектива“, стр.21-51	Филозофски факултет.Скопје
		5.	Хилс,Ц., Легренд, Ж., Пјашо, Д., (ур)	„Социјално исклучување“, стр.92-116, 202-260	Академски печат.Скопје, 2009
		6.	Јованосвска Брезовска, Е.,	Еднаквоста како основно право – со посебен осврт на практиката на ЕСЧП во однос на заштита од дискриминација	Фондација ИОО, 2011
		22.2.	Дополнителна литература		
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Најчевска, М., Имери Љ.,	Извештај во сенка за Комисија во сенка: Извештај за работата на Комисијата за заштита	

				од дискриминација во првата година од нејзиното постоење	
		2.	Најчевска М., Тасевска А.,	„Анализа на меѓународните стандарди и најдобри практики и постоечките национални закони, политики и планови на антидискриминаторската легислатива, стр.7-78	МЦМС, 2010
		3.	Камбовски, В., Лазарова Трајковска, М.	„Правна анализа на концептот на казненото дело на омраза и говорот на омраза, стр.37-61	Полиестердеј.Скопје 2012